

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 191

25 декември 2017, понеделник

година LXXIII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                            | Стр. |                                                                                                                                                          | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3780. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија..... | 4    | 3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....                                               | 17   |
| 3781. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.....                      | 6    | 3788. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 19   |
| 3782. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет во Тетово.....                                                                   | 8    | 3789. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје.....                                                           | 20   |
| 3783. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....                                                                        | 10   | 3790. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Македонски Брод.....                                               | 23   |
| 3784. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.....                 | 12   | 3791. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.....                | 26   |
| 3785. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино.....                                                                        | 13   | 3792. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....           | 28   |
| 3786. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....                                                                         | 15   | 3793. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Пробиштип.....                                                     | 30   |

|                                                                                                                                                                       | Стр. |                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3794. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот во Тетово.....                                                            | 32   | 3811. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Свети Николе..                                                                              | 65   |
| 3795. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....                        | 34   | 3812. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.....                                  | 66   |
| 3796. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....                                                                     | 35   | 3813. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје..... | 68   |
| 3797. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....                                                                  | 37   | 3814. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.....                                                             | 70   |
| 3798. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Ресен.....                                                                      | 39   | 3815. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....                         | 72   |
| 3799. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....                                                                  | 41   | 3816. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар....                                                                             | 74   |
| 3800. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Природно математичкиот факултет“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 43   | 3817. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за здравство.....                                                                      | 76   |
| 3801. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар.....                         | 44   | 3818. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението библиотека „АЛ-БИ“ с.Бабино – Демир Хисар...                                            | 77   |
| 3802. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....                                                                    | 46   | 3819. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.....                                                  | 79   |
| 3803. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....             | 49   | 3820. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....                                                                                 | 81   |
| 3804. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....                                        | 51   | 3821. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.....                           | 83   |
| 3805. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.....                          | 53   | 3822. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Берово.....                                                                                 | 85   |
| 3806. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....                                                                     | 55   | 3823. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....                                                 | 87   |
| 3807. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија.....                                                                  | 57   | 3824. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Демир Хисар....                                                                             | 89   |
| 3808. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје..                              | 59   | 3825. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.....               | 91   |
| 3809. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....                                                                     | 61   |                                                                                                                                                                                   |      |
| 3810. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална установа Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар.....                           | 63   |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3826. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г4-магазински простор со сите потребни пропратни содржини со намена компатибилна со основната (Б1, Б4, Г3 и Д2), КО Кривогаштани-вон г.р., Општина Кривогаштани..... | 93   | 3834. <b>Програма</b> за изменување на Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документи за 2017 година.....                                                       | 95   |
| 3827. <b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2017 година.....                                                                                                                                                                                                                | 93   | 3835. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствениите работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година..... | 95   |
| 3828. <b>Одлука</b> за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2016 година.....                                                                                                                                                                                       | 93   | 3836. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година.....                                                                                                                                                                                                                | 96   |
| 3829. <b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2017 година.....                                                                                                                                                                          | 94   | 3837. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за Инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017 година.....                                                                                                                     | 96   |
| 3830. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтажни ќелии со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Јаболци, Општина Сопиште.....                                                               | 94   | 3838. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година.....                                                                                                                                                                                      | 97   |
| 3831. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Батинци, Општина Студеничани.....                                                                                                          | 94   | 3839. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година.....                                                                                                                                                                         | 97   |
| 3832. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Сопот, Општина Свети Николе.....                                                                                                                                                      | 94   | 3840. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година.....                                                                                                                                                                                    | 98   |
| 3833. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 95   | 3841. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија во 2017 година.....                                                                                                                                                        | 98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3842. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година.....                                                                                                                                                                                                   | 98   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3843. <b>Решение</b> за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....                                                                                                                                                                                                        | 99   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3844. <b>Правилник</b> за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....                                                                                                                                                                                            | 99   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-12 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3780.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                             | Автор                | ИСБН            | Издавач        | Број на примероци     | Единечна цена |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                   | Лил Јелкинсон        | 978-608236098-0 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                             | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236150-5 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                    | Робин Евинг          | 978-608236084-3 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                     | Даниел Мујис         | 978-608247672-8 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                    | Михаел Улјенс        | 978-608247647-6 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                            | Елизабет А.Јордан    | 978-608236091-1 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                            | Кристофер Т.Крос     | 978-608247648-3 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есен за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин          | 978-608236163-5 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                          | Еиснер В.Елиот       | 978-608236086-7 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                        | Џон Лоутран          | 978-608247642-1 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                         | Џени Лич             | 978-608247649-0 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                        | Роберт С.Сиглер      | 978-608236147-5 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236154-3 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                             | Џенет Мојлес         | 978-608236090-4 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишната                                                           | Џим Скривенер        | 978-608247644-5 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                               | Марсиа С.Поп         | 978-608236156-7 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                  | Денис Хајес          | 978-608236152-9 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија                       | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236161-1 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                           | Линколн Таиз         | 978-608236175-8 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                             | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236146-8 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                              | Ј.Едвард Алкамо      | 978-608247645-2 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 2.778,00      |



|     |                                                              |                       |                 |                |                       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------|
| 22. | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247650-6 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236088-1 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236095-9 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа            | 978-608236144-4 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236173-4 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236093-5 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247735-0 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација           | 978-608247653-7 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247736-7 | Арсламина      | 4 (на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236148-2 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236177-2 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236167-3 | Арбериа десигн | 4 (на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на Владата на Република Македонија.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7577/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3781.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                           | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                 | Јил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                           | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                  | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                   | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                  | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                          | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                          | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена  | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                        | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                      | Џон Лоугран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                       | Џени Линч            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                      | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                           | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                          | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                             | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                        | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                         | Линколн Таиз         | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                           | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                            | Ј.Едвард Алкамо      | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.778,00      |

|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селна            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хаџија           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7581/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3782.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Јил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даннел Мујнс         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                        | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишната                                                          | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                         | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                          | Линколн Таиз         | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                            | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                             | Ј.Едвард Алкамо      | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.778,00      |

|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                  |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хаџија           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Џ.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арберна десигн | 50(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот во Тетово.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7584/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3783.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                | ISBN                               | Издавач        | Број на примероци                              | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имагинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                        | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                           | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                           | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија                      | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                          | Линколн Таиз         | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.321,00      |

|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност            | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                             | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хаџија           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Џ.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, а за потребите на Локална установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“ – Струмица.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7619/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3784.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                            | Автор           | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран     | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 200(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 3.161,00      |
| 2.       | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан    | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 200(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.704,00      |
| 3.       | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 200(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 4.725,00      |
| 4.       | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум    | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 200(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 5.177,00      |
| 5.       | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп     | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 200(на македонски јазик)<br>50(на албански јазик) | 8.190,00      |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Стоматолошкиот факултет“ при универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Стоматолошкиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7620/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3785.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                             | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                              | Единечна цена |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                   | Јил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                             | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                    | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                     | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                    | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                            | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                            | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                          | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                        | Џон Лоугран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                         | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                        | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегији за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                             | Џенет Мојлес        | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                            | Џим Скривенер       | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                           | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                               | Марсиа С.Поп        | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.625,00      |

|     |                                                                             |                          |                                    |                |                                                      |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|
| 17. | Основи на наставата во основното образование                                | Денис Хајес              | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.648,00 |
| 18. | Наука за растенијата-<br>раст, развој и примена на<br>култивирани растенија | Маргарет Е.Мек<br>Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на<br>растенијата                                      | Линколн Таиз             | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на<br>растенијата и за плодност                        | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум<br>Микробиологија                                         | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на<br>растенијата што се<br>пренесуваат преку семе          | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на<br>животната средина:<br>концепти и апликации           | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                       | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на<br>млекото и на млечните<br>производи                  | Јане Селиа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и<br>вежбањето                                       | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални<br>протези                                               | Артур О.Ран              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                                        | В.Рангарајан             | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                            | Бока Хаџија              | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на<br>оралната и<br>максилнофацијалната<br>хирургија       | Шакрок Џ.Багери          | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман                    | Стуарт Фроум             | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                                      | Д.Петер Снустанд         | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилнофацијална<br>хирургија                      | Џејмс Р.Хуп              | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Неготино, а за потребите на Локална установа – Библиотека „Страшо Пинџур“ – Неготино.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7621/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3786.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џосл А. Делис, Брус М, Ганс                                               | 978-608210208-8                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џосл А. Делис, Брус М, Ганс                                               | 978-608210209-6                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                      | 978-608210215-3                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                      | 978-608210216-0                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |

|     |                                                                |                                      |                                    |            |                                                         |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 14. | Инфективни болести Том 2                                       | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.237.00 |
| 15. | Сесил Медицина                                                 | Д-р Денис Осилео                     | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 11.814.00 |
| 16. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 1            | Алекс М. Дејвисон                    | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 2            | Алекс М. Дејвисон                    | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 3            | Алекс М. Дејвисон                    | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна<br>медицина                                | Харисон                              | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното<br>здравство                         | Л. Новик                             | 978-608231054-1                    | Табернакул | 5 (на албански<br>јазик)                                | 3.200.00  |
| 21. | Епидемиологија на јавното<br>здравство                         | Р.Флиис                              | 978-608231064-0                    | Табернакул | 5 (на албански<br>јазик)                                | 2.056.00  |
| 22. | Бејтсов прирачник за<br>клинички прегледи и земање<br>историја | Лин С.Бекли                          | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 3.840.00  |
| 23. | Интерпретација на<br>дијагностичките тестови                   | Жак Валаш                            | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 4.733.00  |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, за потребите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7623/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3787.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**МАКЕДОНСКИ БРОД**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                                  | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Бродон                                                                       | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                                         | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                            | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                            | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                                         | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                                        | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                           | 978-608210208-8                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                           | 978-608210209-6                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                          | 978-608210180-4                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок<br>Виринија Џ.Садок                                                    | 978-608210215-3                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок<br>Виринија Џ.Садок                                                    | 978-608210216-0                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, III<br>Мелмед, Кенет С.<br>Полонски, П.Рид<br>Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                                   | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |

|     |                                                                |                                      |                                     |            |                                                         |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 14. | Инфективни болести Том 2                                       | Донатан Коен,<br>Вилијам Ц. Паудерли | 978-608210236-8<br>978-608210236-9  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.237.00 |
| 15. | Сесил Медицина                                                 | Д-р Денис Осилео                     | 978-608210231-3<br>978-608210120-3  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 11.814.00 |
| 16. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 1            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210239-8  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 2            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210240-1  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 3            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210241-2  | Табернакул | 3 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик)  | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна<br>медицина                                | Харисон                              | 978-608210246-7<br>978-608210246-8  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното<br>здравство                         | Л. Новик                             | 978-608231010-7<br>978-608-231054-1 | Табернакул | 5 (на албански<br>јазик)                                | 3.200.00  |
| 21. | Бејтсов прирачник за<br>клинички прегледи и земање<br>историја | Лин С.Бекли                          | 978-608231091-6<br>978-608231064-0  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 3.840.00  |
| 22. | Интерпретација на<br>дијагностичките тестови                   | Жак Валаш                            | 978-608231076-3<br>978-608231073-2  | Табернакул | 10 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 4.733.00  |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Македонски Брод, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7625/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3788.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                  | Автор        | ИСБН                                 | Издавач        | Број на примероци                                   | Единечна цена |
|----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Биомеханика на спортот и вежбањето | Паул Гримшау | 978-6082361 72-7<br>978-6082361 73-4 | Арберна десигн | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 5.548,00      |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Медицинскиот факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7628/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3789.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**ГРАД СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                          | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                | Лил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                          | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                 | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                  | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                 | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                         | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                         | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                       | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                     | Дон Лоутран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                      | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                     | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишца: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |



|     |                                                                              |                          |                                    |                |                                                        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14. | Почетно подучување,<br>почетно учење                                         | Џенет Мојлес             | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.100,00 |
| 15. | Техники за управување во<br>училница                                         | Џим Скривенер            | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански<br>јазик)                               | 2.993,00 |
| 16. | Настава по англиски јазик и<br>книжевност во основното<br>образование        | Марсиа С.Поп             | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.625,00 |
| 17. | Основи на наставата во<br>основното образование                              | Денис Хајес              | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.648,00 |
| 18. | Наука за растенијата-раст,<br>развој и примена на<br>култивираните растенија | Маргарет Е.Мек<br>Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на<br>растенијата                                       | Линколин Таиз            | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на<br>растенијата и за плодност                         | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум<br>Микробиологија                                          | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Виросни болести на<br>растенијата што се<br>пренесуваат преку семе           | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на<br>животната средина:<br>концепти и апликации            | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на<br>млекото и на млечните<br>производи                   | Јане Селиа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и<br>вежбањето                                        | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                                   | Артур О.Ран              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.161,00 |

|     |                                                                       |                  |                                    |                |                                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 28. | Учебник по протетика                                                  | В.Рангарајан     | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                      | Бока Хаџија      | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на<br>оралната и<br>максилнофацијалната<br>хирургија | Шакрок Џ.Багери  | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман              | Стуарт Фроум     | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                                | Д.Петер Снустанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилнофацијална хирургија                   | Џејмс Р.Хуп      | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје, а за потребите на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7629/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3790.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**МАКЕДОНСКИ БРОД**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                             | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                   | Лил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                             | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                    | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                     | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                    | Михасел Улјенс      | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                            | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                            | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                          | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                        | Дон Лоутран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                         | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                        | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училишница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |

|     |                                                                               |                          |                                    |                |                                                        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14. | Почетно подучување,<br>почетно учење                                          | Џенет Мојлес             | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.100,00 |
| 15. | Техники за управување во<br>училишница                                        | Џим Скривенер            | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански<br>јазик)                               | 2.993,00 |
| 16. | Настава по англиски јазик и<br>книжевност во основното<br>образование         | Марсиа С.Поп             | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.625,00 |
| 17. | Основи на наставата во<br>основното образование                               | Денис Хајес              | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.648,00 |
| 18. | Наука за растенијата-раст,<br>развој и примена на<br>култивираниите растенија | Маргарет Е.Мек<br>Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на<br>растенијата                                        | Линколн Таиз             | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на<br>растенијата и за плодност                          | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум<br>Микробиологија                                           | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на<br>растенијата што се<br>пренесуваат преку семе            | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на<br>животната средина:<br>концепти и апликации             | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                         | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик)  | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на<br>млекото и на млечните<br>производи                    | Јане Селиа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик)   | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и<br>вежбањето                                         | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик)   | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                                    | Артур О.Рап              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик)   | 3.161,00 |

|     |                                                                       |                  |                                    |                |                                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 28. | Учебник по протетика                                                  | В.Рангарајан     | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                      | Бока Хадија      | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на<br>оралната и<br>максилнофацијалната<br>хирургија | Шакрок Џ.Багери  | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман              | Стуарт Фроум     | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                                | Д.Петер Снустанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилнофацијална хирургија                   | Џејмс Р.Хуп      | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Македонски Брод, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7630/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3791.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА - БИБЛИОТЕКА „КОЧО РАЦИН“ - ТЕТОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                             | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                   | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                             | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                    | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                     | Даннел Мујнс         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                    | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                            | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                            | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                          | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                        | Џон Лоутгран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                         | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                        | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегији за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                             | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                            | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                               | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                  | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                          | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.715,00      |

|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 19. | Физиологија и развој на растенијата                          | Линколн Танз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност            | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                             | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа - Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7632/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3792.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движените ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                          | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                          | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                 | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                  | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                 | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                         | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                         | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата:есен за образованието, уметностите и за социјалната промена  | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                       | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                     | Џон Лоугран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                      | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                     | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишта: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                          | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишта                                                          | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                            | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                               | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија                    | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                        | Линколн Таиз         | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                          | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                           | Ј.Едвард Алкамо      | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.778,00      |



|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                  |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| 22. | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7633/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3793.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                | Автор                                                                                 | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                              | Рендал Ј. Брадон                                                                      | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                     | Перез и Брејди                                                                        | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                              | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                           | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                              | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                           | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата                | Питер В. Кален                                                                        | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Окефордски учебник по медицина том 1                             | Дејвид А. Ворел                                                                       | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација<br>Принципи и практика Том 1 | Доел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                          | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација<br>Принципи и практика Том 2 | Доел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                          | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                   | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                         | 978-608210180-4                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                          | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија ЏСадок                                                   | 978-608210215-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                          | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија ЏСадок                                                   | 978-608210216-0                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                       | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, Ш.<br>Мелмед, Кенет С.<br>Полонски, П.Рид<br>Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                         | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                                  | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |

|     |                                                                |                                      |                                    |            |                                                         |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 14. | Инфективни болести Том 2                                       | Донатан Коен,<br>Вилијам Ц. Паудерли | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 13.237.00 |
| 15. | Сесил Медицина                                                 | Д-р Денис Осилео                     | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 11.814.00 |
| 16. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 1            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 2            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 3            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна<br>медицина                                | Харисон                              | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното<br>здравство                         | Л. Новик                             | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 6 (на албански<br>јазик)                                | 3.200.00  |
| 21. | Епидемиологија на јавното<br>здравство                         | Р.Флиис                              | 978-608231064-0                    | Табернакул | 1 (на албански<br>јазик)                                | 2.056.00  |
| 22. | Бејтсов прирачник за<br>клинички прегледи и земање<br>историја | Лин С.Бекли                          | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>5 (на албански<br>јазик) | 3.840.00  |
| 23. | Интерпретација на<br>дијагностичките тестови                   | Жак Валаш                            | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски<br>јазик)<br>6 (на албански<br>јазик) | 4.733.00  |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Пробиштип, а за потребите на Домот на култура „Злетовски Рудар“ – Пробиштип.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Пробиштип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7640/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3794.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                | Автор                                                                                   | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                  | Единечна цена |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                              | Рендал Ј. Брадон                                                                        | 978-60821019702<br>978-608210610-5 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                     | Перез и Брејди                                                                          | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                              | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                             | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                              | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                             | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата                | Питер В. Кален                                                                          | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                             | Дејвид А. Ворел                                                                         | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација<br>Принципи и практика Том 1 | Доел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                            | 978-608210208-8                    | Табернакул | 80 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација<br>Принципи и практика Том 2 | Доел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                            | 978-608210209-6                    | Табернакул | 80 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                   | Ричард С. Ирвин,<br>Дејмс М. Рип                                                        | 978-608210180-4                    | Табернакул | 80 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                          | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                                    | 978-608210215-3                    | Табернакул | 80 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                          | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                                    | 978-608210216-0                    | Табернакул | 80 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                       | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, III.<br>Мелмед, Кенет С.<br>Полонски, П.Рид<br>Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                         | Понатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                                    | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 80 (на македонски јазик)<br>80 (на албански јазик) | 13.237.00     |

|     |                                                                |                                      |                                    |            |                                                          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 14. | Инфективни болести Том 2                                       | Донатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 13.237.00 |
| 15. | Сесил Медицина                                                 | Д-р Денис Осилео                     | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 11.814.00 |
| 16. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 1            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 2            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по<br>клиничка нефрологија Том 3            | Алекс М.Дејвисон                     | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна<br>медицина                                | Харисон                              | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното<br>здравство                         | Л. Новик                             | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 80 (на албански<br>јазик)                                | 3.200.00  |
| 21. | Епидемиологија на јавното<br>здравство                         | Р.Флиис                              | 978-608231064-0                    | Табернакул | 50 (на албански<br>јазик)                                | 2.056.00  |
| 22. | Бејтсов прирачник за<br>клинички прегледи и земање<br>историја | Лин С.Бекли                          | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>30 (на албански<br>јазик) | 3.840.00  |
| 23. | Интерпретација на<br>дијагностичките тестови                   | Жак Валаш                            | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 80 (на македонски<br>јазик)<br>80 (на албански<br>јазик) | 4.733.00  |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот во Тетово.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7643/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3795.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                             | ИСБН            | Издавач    | Број на примероци        | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                  | 978-608210197-2 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                    | 978-608210525-4 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг       | 978-608210200-9 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг       | 978-608210200-3 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Пинтер В. Кален                   | 978-608210213-9 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                   | 978-608210210-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс       | 978-608210208-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс       | 978-608210209-6 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип     | 978-608210180-4 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок | 978-608210215-3 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок | 978-608210216-0 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М.                | 978-608210223-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли | 978-608210225-2 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли | 978-608210236-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                  | 978-608210231-3 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                  | 978-608210236-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                  | 978-608210236-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                  | 978-608210236-8 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                           | 978-608210246-7 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 12.881        |
| 20.      | Бетсов прирачник за клинички прегледи и земање историја       | Лин С.Бекли                       | 978-608231091-6 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 3.840.00      |
| 21.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                         | 978-608231076-3 | Табернакул | 26 (на македонски јазик) | 4.733.00      |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7652/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3796.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**ОПШТИНА БЕРОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                        | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                             | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                               | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                  | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                  | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                               | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                              | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                | 978-608210180-4                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок                                            | 978-608210215-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок                                            | 978-608210216-0                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, III. Мелмед, Кенет С. Полонски, II.Рид Ларсен | 978-608210223-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                            | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                            | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                             | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 11.814.00     |

|     |                                                          |                  |                                    |            |                                                   |           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 16. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна медицина                             | Харисон          | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик         | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.200.00  |
| 21. | Епидемиологија на јавното здравство                      | Р.Флиис          | 978-608231064-0                    | Табернакул | 1 (на албански јазик)                             | 2.056.00  |
| 22. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли      | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.840.00  |
| 23. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валап        | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 4.733.00  |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, а за потребите на Домот на култура „Димитар Беровски“ – Берово.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7657/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3797.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                              | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата:есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоутгран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                        | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                           | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                           | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                         | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.715,00      |

|     |                                                              |                          |                                    |                   |                                                      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 19. | Физиологија и развој на растенијата                          | Линколн Таиз             | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност            | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                             | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селиа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан             | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хадија              | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери          | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум             | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд         | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп              | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, а за потребите на ЈОУ-Библиотека „Феткин“ – Кавадарци.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7660/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3798.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                          | Автор                 | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                | Јил Јелкинсон         | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                          | Јанет Гонзалес Мена   | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                 | Робин Евинг           | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                  | Даниел Мујис          | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                 | Михаел Улјенс         | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                         | Елизабет А.Јордан     | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                         | Кристофер Т.Крос      | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имгинацијата: есен за образованието, уметностите и за социјалната промена  | Максин Грин           | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                       | Еиснер В.Елиот        | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогјата за образование на наставници                                      | Џон Лоугран           | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогјата                                                                       | Џени Лич              | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                     | Роберт С.Сиглер       | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишца: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси     | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                          | Џенет Мојлес          | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишца                                                          | Џим Скривенер         | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                            | Марсиа С.Поп          | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                               | Денис Хајес           | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираните растенија                     | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                        | Линколн Таиз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                          | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                           | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.778,00      |
| 22.      | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе                               | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 5.198,00      |
| 23.      | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации                                | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.376,00      |

|     |                                                              |                      |                                    |                |                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрне<br>J.J.Стратоф | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селна           | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау         | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран          | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан         | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација          | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок<br>Ц.Багери   | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум         | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер<br>Снустанд  | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп          | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Ресен, а за потребите на Општинската установа Дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Ресен, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7661/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3799.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ГЕВГЕЛИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                 | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Лил Јелкинсон         | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена   | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг           | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис          | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс         | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан     | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос      | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата:есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин           | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот        | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран           | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                        | Џени Линч             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер       | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси     | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес          | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишната                                                          | Џим Скривенер         | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп          | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес           | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                         | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                          | Линколн Таиз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                            | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                             | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.778,00      |
| 22.      | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе                                 | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 5.198,00      |
| 23.      | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации                                  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.376,00      |
| 24.      | Применета биокатализа                                                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.179,00      |
| 25.      | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                                         | Јане Селна            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.995,00      |
| 26.      | Биомеханика на спортот и вежбањето                                                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 5.548,00      |

|     |                                                                      |                  |                                    |                   |                                                |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------|
| 27. | Учебник за тотални протези                                           | Артур О.Ран      | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                                 | В.Рангарајан     | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина         | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                     | Бока Хаџија      | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина         | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на<br>оралната и<br>максилофацијалната<br>хирургија | Шакрок Ц.Багери  | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина         | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман             | Стуарт Фроум     | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                               | Д.Петер Снустанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилофацијална хирургија                   | Џејмс Р.Хуп      | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавна општинска установа - Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7662/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3800.**

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА „ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                    | Автор                 | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 4.715,00      |
| 2.       | Физиологија и развој на растенијата                                  | Линколн Танз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 4.321,00      |
| 3.       | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                    | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.722,00      |
| 4.       | Прирачник на Шаум Микробиологија                                     | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.778,00      |
| 5.       | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе         | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 5.198,00      |
| 6.       | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации          | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 3.376,00      |
| 7.       | Применета биокатализа                                                | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.179,00      |
| 8.       | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                 | Јане Селна            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.995,00      |
| 9.       | Принципи на генетиката                                               | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 4.328,00      |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Природно математичкиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Природно математичкиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7664/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3801.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-**  
**НА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                           | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                 | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                           | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                  | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                   | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                  | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                          | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                          | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата:есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                        | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                      | Џон Лоугран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                       | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                      | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училишта: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                           | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишта                                                           | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                             | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                        | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 4.715,00      |



|     |                                                                  |                          |                                    |                   |                                                      |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 19. | Физиологија и развој на растенијата                              | Линколн Таиз             | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум<br>Микробиологија                              | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе     | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина:<br>концепти и апликации   | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                            | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи             | Јане Селиа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                               | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                       | Артур О.Ран              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                             | В.Рангарајан             | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                    | Бока Хација              | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и<br>максилотофацијалната хирургија | Шакрок Џ.Багери          | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина         | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман               | Стуарт Фроум             | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                           | Д.Петер Снустанд         | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилотофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп              | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа<br>десигн | 6(на македонски<br>јазик)<br>2(на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ – Гостивар.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7665/1  
19 септември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3802.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                             | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                   | Лил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                             | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                    | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                     | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                    | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                            | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                            | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: осои за образованието, уметностите и за социјалната промена    | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                          | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                        | Дон Лоутран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                         | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                        | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |

|     |                                                                            |                          |                                    |                |                                                        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 14. | Почетно подучување,<br>почетно учење                                       | Џенет Мојлес             | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.100,00 |
| 15. | Техники за управување во<br>училница                                       | Џим Скривенер            | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански<br>јазик)                               | 2.993,00 |
| 16. | Настава по англиски јазик и<br>книжевност во основното<br>образование      | Марсина С.Поп            | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.625,00 |
| 17. | Основи на наставата во<br>основното образование                            | Денис Хајес              | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.648,00 |
| 18. | Наука за растенијата-раст,<br>развој и примена на<br>култивирани растенија | Маргарет Е.Мек<br>Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на<br>растенијата                                     | Линколн Тапз             | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на<br>растенијата и за плодност                       | Ј.Бентон Џонс            | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум<br>Микробиологија                                        | Ј.Едвард Алкамо          | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Виросни болести на<br>растенијата што се<br>пренесуваат преку семе         | К.Субраманиа<br>Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на<br>животната средина:<br>концепти и апликации          | Ханс Јоаким<br>Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                      | Адрие Ј.Ј.Стратоф        | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на<br>млекото и на млечните<br>производи                 | Јане Селпа               | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и<br>вежбањето                                      | Паул Гримшау             | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                                 | Артур О.Ран              | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.161,00 |

|     |                                                                       |                   |                                    |                |                                                        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 28. | Учебник по протетика                                                  | В.Рангарајан      | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                      | Бока Хација       | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на<br>оралната и<br>максилнофацијалната<br>хирургија | Шакрок Џ.Багери   | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман              | Стуарт Фроум      | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                                | Д.Петер Спунстанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максилнофацијална хирургија                   | Џејмс Р.Хуп       | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Радовиш, а за потребите на Општинската народна библиотека „Браќа Миладиновци“ – Радовиш.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7667/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3803.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                           | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                 | Лил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                           | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                  | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                   | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                  | Михасел Улјенс      | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                          | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                          | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена  | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                        | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                      | Џон Лоугран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                       | Џени Линч           | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                      | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                           | Џенет Мојлес        | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                          | Џим Скривенер       | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 25(на албански јазик)                             | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                             | Марсиа С.Поп        | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                | Денис Хајес         | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 100(на македонски јазик)<br>25(на албански јазик) | 2.648,00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7670/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.

3804.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                           | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                 | Јил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                           | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                  | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                   | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                  | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                          | Елизабет А. Јордан  | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                          | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена  | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                        | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                      | Џон Лоугран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                       | Џени Линч           | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                      | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                           | Џенет Мојлес        | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                          | Џим Скривенер       | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 1(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                             | Марсиа С.Поп        | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                | Денис Хајес         | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик)<br>1(на албански јазик)  | 2.648,00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7671/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3805.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                                 | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                                      | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                                        | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                           | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                           | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                                        | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                                       | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                          | 978-608210208-8                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                          | 978-608210209-6                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                         | 978-608210180-4                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                                 | 978-608210215-3                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                                 | 978-608210216-0                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, Ш.<br>Мелмед, Кенет С.<br>Полонски, П.Рид<br>Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                                  | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                                  | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                                      | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                                      | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                                      | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                                      | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                               | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 12.881        |

|     |                                                          |             |                                    |            |                                                  |          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------|
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик    | 978-608231054-1                    | Табернакул | 2 (на албански јазик)                            | 3.200.00 |
| 21. | Епидемиологија на јавното здравство                      | Р.Флиис     | 978-608231064-0                    | Табернакул | 2 (на албански јазик)                            | 2.056.00 |
| 22. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли | 978-608231091-6                    | Табернакул | 3 (на македонски јазик)                          | 3.840.00 |
| 23. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.733.00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа – Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7672/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3806.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                              | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                              | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                     | 978-608210215-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                     | 978-608210216-0                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Оснлео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |

|     |                                                          |             |                                    |            |                                                   |          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
| 19. | Принципи на интерна медицина                             | Харисон     | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 12.881   |
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик    | 978-608231054-1                    | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.200.00 |
| 21. | Епидемиологија на јавното здравство                      | Р.Флинс     | 978-608231064-0                    | Табернакул | 1 (на албански јазик)                             | 2.056.00 |
| 22. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.840.00 |
| 23. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 4.733.00 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, а за потребите на Јавна општинска установа – Библиотека „Искра“ – Кочани.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7673/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3807.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ГЕВГЕЛИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                       | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                            | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                              | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                              | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                             | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                               | 978-608210180-4                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                        | 978-608210215-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                        | 978-608210216-0                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, III. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                            | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |

|     |                                                          |             |                                    |            |                                                   |          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
| 19. | Принципи на интерна медицина                             | Харисон     | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 12.881   |
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик    | 978-608231054-1                    | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.200.00 |
| 21. | Епидемиологија на јавното здравство                      | Р.Флиис     | 978-608231064-0                    | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 2.056.00 |
| 22. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.840.00 |
| 23. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 4.733.00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавна општинска установа – Библиотека „Гоце Делчев“ – Гевгелија.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7678/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3808.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                            | Автор                                                                       | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                  | Единечна цена |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                                          | Рендал Л. Брадон                                                            | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                                 | Перез и Брејди                                                              | 978-608219525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика Том 1                                          | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика Том 2                                          | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата                            | Питер В. Кален                                                              | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                                         | Дејвид А. Ворел                                                             | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1                | Џоел А. Делис, Брус М, Ганс                                                 | 978-608210208-8                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 Интезивна нега | Џоел А. Делис, Брус М, Ганс                                                 | 978-608210209-6                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                                      | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                               | 978-608210180-4                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                                      | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                       | 978-608210215-3                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Учебник по Ендокринологија                                                   | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                       | 978-608210216-0                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Инфективни болести Том 1                                                     | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, III. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 2                                                     | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Сесил Медицина                                                               | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1                             | Д-р Денис Осилео                                                            | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2                             | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3                             | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Принципи на интерна медицина                                                 | Харисон                                                                     | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 12.881        |
| 19.      | Администрација на јавното здравство                                          | Л. Новик                                                                    | 978-608231054-1                    | Табернакул | 10 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |
| 20.      | Епидемиологија на јавното здравство                                          | Р.Флиис                                                                     | 978-608231064-0                    | Табернакул | 10 (на албански јазик)                             | 2.056.00      |
| 21.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја                     | Лин С.Бекли                                                                 | 978-608231091-6                    | Табернакул | 30 (на македонски јазик)                           | 3.840.00      |
| 22.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                                    | Жак Валаш                                                                   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 30 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 4.733.00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со претседателот на Македонската академија на науките и уметностите - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7679/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3809.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**ОПШТИНА ПРИЛЕП**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                               | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Лил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есен за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елнот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                        | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес        | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                           | Џим Скривенер       | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп        | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес         | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик)  | 2.648,00      |

|     |                                                                      |                       |                                    |                |                                                |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 18. | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на растенијата                                  | Линколн Таиз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                    | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                                     | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе         | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации          | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                 | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                                   | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                           | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                                 | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                        | Бока Хација           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија         | Шакрок Џ.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман                   | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                               | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија                     | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Јавната општинска установа Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7680/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3810.**

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ – ГОСТИВАР**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                  | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 3 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик)  | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Доел А. Делиса, Брус М, Ганс                                              | 978-608210208-8                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Доел А. Делиса, Брус М, Ганс                                              | 978-608210209-6                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЦСадок<br>Вирџинија Ц.Садок                                      | 978-608210215-3                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЦСадок<br>Вирџинија Ц.Садок                                      | 978-608210216-0                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Ц. Паудерли                                      | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Ц. Паудерли                                      | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 13.281.00     |

|     |                                                          |                  |                                    |            |                                                    |           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 17. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна медицина                             | Харисон          | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик         | 978-608231054-1                    | Табернакул | 12 (на албански јазик)                             | 3.200.00  |
| 21. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли      | 978-608231006-0<br>978-608231064-0 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 3.840.00  |
| 22. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш        | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 13 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 4.733.00  |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа Центар за култура АСНОМ – Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7681/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3811.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                       | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брандон                                                           | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                              | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                              | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                             | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                               | 978-608210180-4                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Џ.Садок                                                            | 978-608210215-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Џ.Садок                                                            | 978-608210216-0                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, III, Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осиего                                                            | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М. Дејвисон                                                           | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М. Дејвисон                                                           | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М. Дејвисон                                                           | 978-608210236-8<br>978-608210241-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                     | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Л. Новик                                                                    | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |
| 21.      | Епидемиологија на јавното здравство                           | Р.Флиис                                                                     | 978-608231064-0                    | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 2.056.00      |
| 22.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Лин С.Бекли                                                                 | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.840.00      |
| 23.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 4.733.00      |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Свети Николе, а за потребите на Градската библиотека „Гоце Делчев“ – Свети Николе.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Свети Николе, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7682/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Зоран Заев, с.р.

3812.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“ - КИЧЕВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                 | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Лил Јелкинсон         | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена   | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг           | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис          | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс         | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан     | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос      | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есен за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин           | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елнот        | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран           | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                        | Џени Лич              | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер       | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси     | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес          | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишната                                                          | Џим Скривенер         | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп          | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес           | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                         | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                          | Линколи Танз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                            | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                             | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.778,00      |
| 22.      | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе                                 | К.Субраманија Састри  | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.198,00      |
| 23.      | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации                                  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.376,00      |
| 24.      | Применета биокатализа                                                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.179,00      |
| 25.      | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                                         | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.995,00      |
| 26.      | Биомеханика на спортот и вежбањето                                                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.548,00      |

|     |                                                                      |                  |                                    |                   |                                                     |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 27. | Учебник за тотални протези                                           | Артур О.Ран      | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа<br>десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                                 | В.Рангарајан     | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина         | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката<br>фармација                                     | Бока Хација      | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина         | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната<br>и максиларнофацијалната<br>хирургија | Шакрок Ц.Багери  | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина         | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен<br>имплант: превенција и<br>третман             | Стуарт Фроум     | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа<br>десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                               | Д.Петер Снустанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа<br>десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и<br>максиларнофацијална хирургија                | Џејмс Р.Хуп      | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа<br>десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура „Кочо Рацин“ - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7683/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3813.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика Том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика Том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина Том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Доел А. Делиса, Брус М. Ганс                                              | 978-608210208-8                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Доел А. Делиса, Брус М. Ганс                                              | 978-608210209-6                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Ц.Садок<br>Вирџинија Ц.Садок                                     | 978-60821021503                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Ц.Садок<br>Вирџинија Ц.Садок                                     | 978-608210216-0                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Донатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Донатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли                                         | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                   | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Л. Новик                                                                  | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 5 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |
| 21.      | Епидемиологија на јавното здравство                           | Р.Флиис                                                                   | 978-608231064-0                    | Табернакул | 5 (на албански јазик)                             | 2.056.00      |
| 22.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Лин С.Бекли                                                               | 978-608231091-6                    | Табернакул | 15 (на македонски јазик)                          | 3.840.00      |
| 23.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                 | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 15 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 4.733.00      |



Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Националната установа - Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7684/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3814.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                   | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс                                               | 978-608210208-8                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс                                               | 978-608210209-6                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Џ.Садок                                                          | 978-608210215-3                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Џ.Садок                                                          | 978-608210216-0                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                   | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Л. Новик                                                                  | 978-608-231 054-1                  | Табернакул | 60 (на албански јазик)                              | 3.200.00      |
| 21.      | Епидемиологија на јавното здравство                           | Р.Флине                                                                   | 978-608231064-0                    | Табернакул | 60 (на албански јазик)                              | 2.056.00      |
| 22.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Лин С.Бекли                                                               | 978-608231091-6                    | Табернакул | 130 (на македонски јазик)                           | 3.840.00      |
| 23.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                 | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 130 (на македонски јазик)<br>60 (на албански јазик) | 4.733.00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7685/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3815.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                   | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика Том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика Том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50(на албански јазик)  | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина Том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                              | 978-608210208-8                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                              | 978-608210209-6                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                      | 978-608210215-3                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                      | 978-608210216-0                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50(на албански јазик)  | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                   | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50(на албански јазик)  | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Ј. Новик                                                                  | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 50 (на албански јазик)                              | 3.200.00      |
| 21.      | Епидемиологија на јавното здравство                           | Р.Флинс                                                                   | 978-608231064-0                    | Табернакул | 50 (на албански јазик)                              | 2.056.00      |
| 22.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Лин С.Бекли                                                               | 978-608231091-6                    | Табернакул | 200 (на македонски јазик)                           | 3.840.00      |
| 23.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                 | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 4.733.00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7687/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.

3816.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ДЕМИР ХИСАР**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                              | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Л. Брадон                                                                   | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                                     | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                        | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                        | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Пинтер В. Кален                                                                    | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                                    | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                       | 978-608210208-8                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М, Ганс                                                       | 978-608210209-6                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                      | 978-078179153-3                    | Табернакул | 14 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                               | 978-608210215-3                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин ЏСадок<br>Вирџинија Џ.Садок                                               | 978-608210216-0                    | Табернакул | 13 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, Ш.<br>Мелмед, Кенет С.<br>Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                               | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен,<br>Вилијам Џ. Паудерли                                               | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил Медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                                   | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                                   | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                                   | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                                   | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                            | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Л. Новик                                                                           | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 6 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |

|     |                                                          |             |                                    |            |                                                   |          |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|
| 21. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.840.00 |
| 22. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 14 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 4.733.00 |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, а за потребите на Домот на култура „Илинден“ – Демир Хисар.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7689/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3817.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                            | Автор           | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау    | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 5.548,00      |
| 2.       | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран     | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 3.161,00      |
| 3.       | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан    | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 4.704,00      |
| 4.       | Основи на физичката фармација                                | Бока Хаџија     | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 3.275,00      |
| 5.       | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Џ.Багери | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 4.725,00      |
| 6.       | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум    | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 5.177,00      |
| 7.       | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп     | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 2 (на македонски јазик)<br>1 (на албански јазик) | 8.190,00      |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со министерот за здравство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7691/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3818.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО**  
**БИБЛИОТЕКА АЛ-БИ С. БАБИНО – ДЕМИР ХИСАР**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор                | ИСБН            | Издавач        | Број на примероци      | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Јил Јелкинсон        | 978-608236097-3 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг          | 978-608236083-6 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис         | 978-608247775-6 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин          | 978-608236162-8 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоутран          | 978-608247640-7 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                        | Џени Лич             | 978-608247641-4 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишната: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                              | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 2.625,00      |
| 16.      | Основи на наставата во основното образование                                                 | Денис Хајес          | 978-608236153-6 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 2.648,00      |
| 17.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивирани растенија                         | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 4.715,00      |
| 18.      | Физиологија и развој на растенијата                                                          | Линколн Таиз         | 978-608236174-1 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 4.321,00      |
| 19.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                            | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236145-1 | Арберна десигн | 2(на македонски јазик) | 1.722,00      |
| 20.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                             | Ј.Едвард Алкамо      | 978-608247651-3 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 2.778,00      |
| 21.      | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе                                 | К.Субраманиа Састри  | 978-608247654-4 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 5.198,00      |

|     |                                                              |                       |                 |                |                        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------|
| 22. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 3.376,00 |
| 23. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 2.179,00 |
| 24. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селна            | 978-608236143-7 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 1.995,00 |
| 25. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 5.548,00 |
| 26. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 3.161,00 |
| 27. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 4.704,00 |
| 28. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација           | 978-608247652-0 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 3.275,00 |
| 29. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5 | Арсламина      | 2(на македонски јазик) | 4.725,00 |
| 30. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 5.177,00 |
| 31. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 4.328,00 |
| 32. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6 | Арбериа десигн | 2(на македонски јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Здружението библиотека АЛ-БИ с. Бабино – Демир Хисар.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Здружението библиотека АЛ-БИ с.Бабино – Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7692/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3819.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                            | Автор               | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                  | Јил Јелкинсон       | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                            | Јанет Гонзалес Мена | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                   | Робин Евинг         | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                    | Даниел Мујис        | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                   | Михаел Улјенс       | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                           | Елизабет А.Јордан   | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                           | Кристофер Т.Крос    | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена   | Максин Грин         | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                         | Еиснер В.Елиот      | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                       | Џон Лоугран         | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                        | Џени Лич            | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                       | Роберт С.Сиглер     | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратегии за раководење во училиница: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси   | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                            | Џенет Мојлес        | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училиница                                                           | Џим Скривенер       | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 20(на албански јазик)                            | 2.993,00      |

|     |                                                                         |                       |                                    |                |                                                  |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|
| 16. | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование         | Марсиа С.Поп          | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.625,00 |
| 17. | Основи на наставата во основното образование                            | Денис Хајес           | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.648,00 |
| 18. | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 4.715,00 |
| 19. | Физиологија и развој на растенијата                                     | Линколн Таиз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 4.321,00 |
| 20. | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                       | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.722,00 |
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                                        | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Вирусни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе            | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации             | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                                   | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                    | Јане Селиа            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                                      | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                              | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                                    | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                           | Бока Хација           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија            | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман                      | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                                  | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија                        | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 80(на македонски јазик)<br>20(на албански јазик) | 8.190,00 |

### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7699/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3820.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВИНИЦА

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                     | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                          | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                            | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика Том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика Том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                               | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                            | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина Том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                           | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делис, Брус М, Ганс                                               | 978-608210208-8                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делис, Брус М, Ганс                                               | 978-608210209-6                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                             | 978-608210180-4                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бендамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок                                         | 978-608210215-3                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бендамин ЏСадок Вирџинија Џ.Садок                                         | 978-608210216-0                    | Табернакул | 10 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по ендокринологија                                    | Вилјамс, Хенри М. Кроенберг, III. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                         | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил медицина                                                | Д-р Денис Осилео                                                          | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                          | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                   | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | ЈЛ. Новик                                                                 | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 5 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |
| 21.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Линн С.Бекли                                                              | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 3.840.00      |
| 22.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                 | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 10 (на македонски јазик)<br>5 (на албански јазик) | 4.733.00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Винаца, а за потребите на Јавната општинска установа – Библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Винаца, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7719/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3821.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                        | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                 | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                             | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиоопшка онкологија                  | Перез и Брејди                                                               | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онкологишки принципи и практика том 1                         | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                  | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онкологишки принципи и практика том 2                         | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                  | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                               | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                              | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210208-8                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална Медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делиса, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210209-6                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)                          | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна Нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                                | 978-608210180-4                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)                          | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бендамин ЦСадок<br>Вирџинија Ц.Садок                                         | 978-608210215-3                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)                          | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бендамин ЦСадок<br>Вирџинија Ц.Садок                                         | 978-608210216-0                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по Ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М.<br>Кроненберг, Ш. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли                                            | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли                                            | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик) | 13.237.00     |

|     |                                                          |                  |                                    |            |                                                    |           |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 15. | Сесил Медицина                                           | Д-р Денис Осилео | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик)  | 11.814.00 |
| 16. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик)  | 13.281.00 |
| 17. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик)  | 13.281.00 |
| 18. | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3         | Алекс М.Дејвисон | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик)  | 13.281.00 |
| 19. | Принципи на интерна медицина                             | Харисон          | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 38 (на македонски јазик)<br>12 (на албански јазик) | 12.881    |
| 20. | Администрација на јавното здравство                      | Л. Новик         | 978-608-231054-1                   | Табернакул | 6 (на албански јазик)                              | 3.200.00  |
| 21. | Епидемиологија на јавното здравство                      | Р.Флиис          | 978-608231064-0                    | Табернакул | 6 (на албански јазик)                              | 2.056.00  |
| 22. | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја | Лин С.Бекли      | 978-608231091-6                    | Табернакул | 19 (на македонски јазик)                           | 3.840.00  |
| 23. | Интерпретација на дијагностичките тестови                | Жак Валаш        | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 19 (на македонски јазик)<br>6 (на албански јазик)  | 4.733.00  |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7720/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



3822.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                          | Автор                | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                | Лил Јелкинсон        | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                          | Јанет Гонзалес Мена  | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                 | Робин Евинг          | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                  | Даниел Мујис         | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                 | Михаел Улјенс        | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                         | Елизабет А.Јордан    | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                         | Кристофер Т.Крос     | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена | Максин Грин          | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                       | Еиснер В.Елиот       | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                     | Џон Лоутран          | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Моќта на педагогијата                                                                      | Џени Лич             | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                     | Роберт С.Сиглер      | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишта: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси    | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                          | Џенет Мојлес         | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишта                                                          | Џим Скривенер        | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2 (на албански јазик)                            | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                            | Марсиа С.Поп         | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                               | Денис Хајес          | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија                    | Маргарет Е.Мек Махон | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                        | Линколн Таиз         | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                          | Ј.Бентон Џонс        | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6 (на македонски јазик)<br>2 (на албански јазик) | 1.722,00      |

|     |                                                              |                       |                                    |                |                                                        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 21. | Прирачник на Шаум Микробиологија                             | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.778,00 |
| 22. | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.198,00 |
| 23. | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации  | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.376,00 |
| 24. | Применета биокатализа                                        | Адрие Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 2.179,00 |
| 25. | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи         | Јане Селна            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 1.995,00 |
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау          | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран           | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан          | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација           | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери       | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум          | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд      | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп           | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арберна десигн | 6 (на македонски<br>јазик)<br>2 (на албански<br>јазик) | 8.190,00 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Берово, а за потребите на Домот за култура „Димитар Беровски“ – Берово.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7722/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3823.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                             | Автор                                                                       | ИСБН                               | Издавач    | Број на примероци                                  | Единечна цена |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Физикална медицина и рехабилитација                           | Рендал Ј. Брадон                                                            | 978-608210197-2<br>978-608210610-5 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 8.602.00      |
| 2.       | Принципи и практика на радиолошка онкологија                  | Перез и Брејди                                                              | 978-608210525-4<br>978-608210349-5 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 10.075.00     |
| 3.       | Онколошки принципи и практика Том 1                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-9<br>978-608210142-7 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 4.       | Онколошки принципи и практика Том 2                           | Де Вита, Хелман и Розенберг                                                 | 978-608210200-3<br>978-608210155-4 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 18.940.00     |
| 5.       | Ултрасонографија во акушерството и гинекологијата             | Питер В. Кален                                                              | 978-608210213-9<br>978-608210135-8 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 3.299.00      |
| 6.       | Оксфордски учебник по медицина Том 1                          | Дејвид А. Ворел                                                             | 978-608210210-8<br>978-608210112-6 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 17.154.00     |
| 7.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 1 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210208-8                    | Табернакул | 20 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 8.       | Физикална медицина и рехабилитација Принципи и практика Том 2 | Џоел А. Делис, Брус М. Ганс                                                 | 978-608210209-6                    | Табернакул | 20 (на македонски јазик)                           | 7.606.00      |
| 9.       | Интезивна нега                                                | Ричард С. Ирвин, Џејмс М. Рип                                               | 978-608210180-4                    | Табернакул | 20 (на македонски јазик)                           | 5.909.00      |
| 10.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 1                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                       | 978-608210215-3                    | Табернакул | 20 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 11.      | Сеопфатен учебник по психијатрија Том 2                       | Бенџамин Џ.Садок<br>Вирџинија Џ.Садок                                       | 978-608210216-0                    | Табернакул | 20 (на македонски јазик)                           | 35.551.00     |
| 12.      | Учебник по ендокринологија                                    | Вилијамс, Хенри М. Кроненберг, III. Мелмед, Кенет С. Полонски, П.Рид Ларсен | 978-608210223-8<br>978-608210346-5 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 10.600.00     |
| 13.      | Инфективни болести Том 1                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210225-2<br>978-608210121-9 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 14.      | Инфективни болести Том 2                                      | Џонатан Коен, Вилијам Џ. Паудерли                                           | 978-608210236-8<br>978-608210236-9 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.237.00     |
| 15.      | Сесил медицина                                                | Д-р Денис Оснго                                                             | 978-608210231-3<br>978-608210120-3 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 11.814.00     |
| 16.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 1              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210239-8 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 17.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 2              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210240-1 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 18.      | Оксфордски учебник по клиничка нефрологија Том 3              | Алекс М.Дејвисон                                                            | 978-608210236-8<br>978-608210241-2 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 13.281.00     |
| 19.      | Принципи на интерна медицина                                  | Харисон                                                                     | 978-608210246-7<br>978-608210246-8 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 12.881        |
| 20.      | Администрација на јавното здравство                           | Ј. Новик                                                                    | 978-608231054-1                    | Табернакул | 10 (на албански јазик)                             | 3.200.00      |
| 21.      | Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја      | Лин С.Бекли                                                                 | 978-608231091-6<br>978-608231064-0 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 3.840.00      |
| 22.      | Интерпретација на дијагностичките тестови                     | Жак Валаш                                                                   | 978-608231076-3<br>978-608231073-2 | Табернакул | 20 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 4.733.00      |

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата на Собранието на Република Македонија.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со генералниот секретар на Собранието на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7723/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3824.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги, и тоа:

| Ред. бр. | Наслов на книгата                                                                          | Автор                 | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                              | Единечна цена |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Градбени блокови во учењето                                                                | Лил Јелкинсон         | 978-608236097-3<br>978-608236098-0 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.822,00      |
| 2.       | Децата, семејството и општеството                                                          | Јанет Гонзалес Мена   | 978-608236151-2<br>978-608236150-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.807,00      |
| 3.       | Наставата и комуникацијата                                                                 | Робин Евинг           | 978-608236083-6<br>978-608236084-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.436,00      |
| 4.       | Ефективна настава: истражување и практика                                                  | Даниел Мујис          | 978-608247775-6<br>978-608247672-8 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.363,00      |
| 5.       | Училишна дидактика и учење                                                                 | Михаел Улјенс         | 978-608247643-8<br>978-608247647-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.153,00      |
| 6.       | Образовна психологија: пристап заснован на проблем                                         | Елизабет А.Јордан     | 978-608236092-8<br>978-608236091-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.885,00      |
| 7.       | Учење математика во раното детство                                                         | Кристофер Т.Крос      | 978-608247646-9<br>978-608247648-3 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.783,00      |
| 8.       | Ослободување на имажинацијата: есеи за образованието, уметностите и за социјалната промена | Максин Грин           | 978-608236162-8<br>978-608236163-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.428,00      |
| 9.       | Уметностите и создавањето на мислата                                                       | Еиснер В.Елиот        | 978-608236085-0<br>978-608236086-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.908,00      |
| 10.      | Развивање на педагогијата за образование на наставници                                     | Џон Лоутран           | 978-608247640-7<br>978-608247642-1 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.785,00      |
| 11.      | Мокта на педагогијата                                                                      | Џени Лич              | 978-608247641-4<br>978-608247649-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.470,00      |
| 12.      | Размислување на децата                                                                     | Роберт С.Сиглер       | 978-608236099-7<br>978-608236147-5 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.360,00      |
| 13.      | Стратеги за раководење во училишта: воспоставување и одржување на соработката со учениците | Џејмс С.Калкелоси     | 978-608236155-0<br>978-608236154-3 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.570,00      |
| 14.      | Почетно подучување, почетно учење                                                          | Џенет Мојлес          | 978-608236089-8<br>978-608236090-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.100,00      |
| 15.      | Техники за управување во училишта                                                          | Џим Скривенер         | 978-608247644-5                    | Арсламина      | 2(на албански јазик)                           | 2.993,00      |
| 16.      | Настава по англиски јазик и книжевност во основното образование                            | Марсиа С.Поп          | 978-608236157-4<br>978-608236156-7 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.625,00      |
| 17.      | Основи на наставата во основното образование                                               | Денис Хајес           | 978-608236153-6<br>978-608236152-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.648,00      |
| 18.      | Наука за растенијата-раст, развој и примена на култивираниите растенија                    | Маргарет Е.Мек Махон  | 978-608236160-4<br>978-608236161-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.715,00      |
| 19.      | Физиологија и развој на растенијата                                                        | Линколн Таиз          | 978-608236174-1<br>978-608236175-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.321,00      |
| 20.      | Прирачник за исхрана на растенијата и за плодност                                          | Ј.Бентон Џонс         | 978-608236145-1<br>978-608236146-8 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.722,00      |
| 21.      | Прирачник на Шаум Микробиологија                                                           | Ј.Едвард Алкамо       | 978-608247651-3<br>978-608247645-2 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.778,00      |
| 22.      | Виросни болести на растенијата што се пренесуваат преку семе                               | К.Субраманиа Састри   | 978-608247654-4<br>978-608247650-6 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.198,00      |
| 23.      | Биотехнологијата на животната средина: концепти и апликации                                | Ханс Јоаким Јорденинг | 978-608236089-3<br>978-608236088-1 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.376,00      |
| 24.      | Применета биокатализа                                                                      | Адрне Ј.Ј.Стратоф     | 978-608236096-6<br>978-608236095-9 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 2.179,00      |
| 25.      | Технолошки аспект на млекото и на млечните производи                                       | Јане Селна            | 978-608236143-7<br>978-608236144-4 | Арберна десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 1.995,00      |

|     |                                                              |                  |                                    |                |                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------|
| 26. | Биомеханика на спортот и вежбањето                           | Паул Гримшау     | 978-608236172-7<br>978-608236173-4 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.548,00 |
| 27. | Учебник за тотални протези                                   | Артур О.Ран      | 978-608236094-2<br>978-608236093-5 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.161,00 |
| 28. | Учебник по протетика                                         | В.Рангарајан     | 978-608247734-3<br>978-608247735-0 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.704,00 |
| 29. | Основи на физичката фармација                                | Бока Хација      | 978-608247652-0<br>978-608247653-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 3.275,00 |
| 30. | Клинички преглед на оралната и максилнофацијалната хирургија | Шакрок Ц.Багери  | 978-608247769-5<br>978-608247736-7 | Арсламина      | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.725,00 |
| 31. | Компликации на забен имплант: превенција и третман           | Стуарт Фроум     | 978-608236149-9<br>978-608236148-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 5.177,00 |
| 32. | Принципи на генетиката                                       | Д.Петер Снустанд | 978-608236176-5<br>978-608236177-2 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 4.328,00 |
| 33. | Современата орална и максилнофацијална хирургија             | Џејмс Р.Хуп      | 978-608236166-6<br>978-608236167-3 | Арбериа десигн | 6(на македонски јазик)<br>2(на албански јазик) | 8.190,00 |

#### Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Демир Хисар, а за потребите на Домот на култура „Илинден“ – Демир Хисар.

#### Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7724/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3825.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ПРАВНИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

| Наслов на книгата                                        | Автор             | ИСБН                               | Издавач        | Број на примероци                                   | Единечна цена (во денари) |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Облигационо право-договорот и едностранината обврска     | Муриел Фабр Мањан | 978-608229092-8<br>978-608229507-7 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 1.012,00                  |
| Постигнување способна влада                              | Мерили С.Гриндл   | 978-608229192-5                    | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)                           | 635,00                    |
| Право на социјално осигурување                           | Жан Пјер Лаборд   | 978-608229027-0<br>978-608229250-2 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 807,00                    |
| Право на административни договори                        | Кристофер Гуитје  | 978-608229017-1                    | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 842,00                    |
| Меѓународно приватно право Том 1                         | Доминик Буро      | 978-608229031-7<br>978-608229313-4 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 901,00                    |
| Меѓународно приватно право Том 2                         | Доминик Буро      | 978-608229036-2<br>978-608229305-9 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 791,00                    |
| Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право       | Алекс Милс        | 978-608229171-0<br>978-608229211-3 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 631,00                    |
| Принципи на меѓународно право                            | Шон Д.Марфи       | 978-608229003-4                    | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)                           | 794,00                    |
| Малолетничка деликвенција                                | Михаел Валтер     | 978-608229048-5<br>978-608229049-2 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 652,00                    |
| Филозофија на правото                                    | Рајнхолд Ципелнус | 978-608229019-5<br>978-608229033-1 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 320,00                    |
| Право на институциите на Европската унија                | Жак Пертек        | 978-608229094-2<br>978-608229022-5 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 661,00                    |
| Заложно право                                            | Ивс Пико          | 978-608229053-9<br>978-608229064-5 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 761,00                    |
| Казнено право                                            | Мулт Клаус        | 978-608229044-7<br>978-608229248-9 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 722,00                    |
| Облигационо право граѓанска одговорност и квази договори | Муриел Фабр Мањан | 978-608229055-3<br>978-608227360-8 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 659,00                    |
| Даночно право                                            | Жан Жак Бјенвену  | 978-608229056-0<br>978-608229286-1 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 462,00                    |
| Современа политичка и општествена историја               | Ги Антонети       | 978-608229041-6<br>978-608229247-2 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 897,00                    |
| Историја на политички идеи Том 1                         | Жан Тушар         | 978-608229224-3<br>978-608229284-7 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 513,00                    |
| Принципи на меѓународно инвестициско право               | Рудолф Долцер     | 978-608229085-0<br>978-608229397-4 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 652,00                    |
| Меѓународно право за инвестициски побарувања             | Закари Даглас     | 978-608229067-6<br>978-608229432-0 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 946,00                    |
| Општа теорија на државата                                | Рајнхолд Ципелнус | 978-608229201-4<br>978-608229232-8 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 675,00                    |
| Право на животна средина                                 | Агата Вен Ланг    | 978-608229209-0<br>978-608229298-4 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 777,00                    |
| Право на ЕУ и заеднички политики                         | Жерар Друзн       | 978-608229213-7<br>978-608229022-5 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 891,00                    |
| Основи на трговско право                                 | Еуген Клуцнунгер  | 978-608229263-2<br>978-608229090-4 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 384,00                    |
| 30 проблеми од областа на правото                        | Дитер Резнер      | 978-608229234-2<br>978-608229331-8 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 233,00                    |
| Јавно право                                              | Мишел Ведро       | 978-608229249-6                    | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)                           | 700,00                    |
| Историја на политички идеи Том 2                         | Жан Тушар         | 978-608229036-2<br>978-608229305-9 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 509,00                    |
| Воспоставување на супрематичката на Европското право     | Карел Ј.Олтер     | 978-608229240-3<br>978-608229378-3 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 605,00                    |
| Иновација и претприемништво                              | Питер Ф.Дракер    | 978-998900969-3                    | Просветно дело | 50 (на македонски јазик)                            | 9,00                      |
| Учебник по економска анализа на граѓанско право          | Клаус От          | 978-608229325-7                    | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)                           | 938,00                    |
| Теорија на правото                                       | Бренд Ритерс      | 978-608229308-0<br>978-608229277-9 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 818,00                    |
| Деловна комуникација                                     | Томас Ј.Минс      | 978-608229307-3<br>978-608229996-9 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 2.119,00                  |
| Јавно право за владини договори                          | А.Ц.Л.Дејвнс      | 978-608229346-2<br>978-608229579-4 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 669,00                    |
| Административно право                                    | Жан Валин         | 978-608229285-4<br>978-608229431-5 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 1.051,00                  |

|                                                          |                          |                                    |                |                                                     |          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Основи на лиценцирање интелектуална сопственост          | Александар И.Полторак    | 978-608229362-2                    | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)                           | 339,00   |
| Уставно право                                            | Доминик Турпен           | 978-608229400-1<br>978-608229454-4 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 1.091,00 |
| Казнено процесно право                                   | Клаус Фолк               | 978-608229425-4<br>978-608229776-7 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>40 (на албански јазик) | 397,00   |
| Кривично право посебен дел 2                             | Проф. д-р Јоханес Веселс | 978-381149826-6                    | Просветно дело | 150 (на македонски јазик)                           | 12,00    |
| Европското и меѓународното право за правата на човекот   | Фредерик Судре           | 978-608229354-7<br>978-608229554-1 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 1.036,00 |
| Граѓанско процесно право на Австралија и на ЕУ           | Фуцик, Клаузер           | 978-608229392-9<br>978-608229909-9 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>10 (на албански јазик) | 1.245,00 |
| Сериозен пристап кон правата                             | Роналд Дворник           | 978-608223114-3                    | Магор          | 150 (на македонски јазик)                           | 420,00   |
| Ракописи од областа на меѓународното право               | Проспер Вејл             | 978-608229552-7<br>978-608247298-0 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>40 (на албански јазик) | 589,00   |
| Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права      | Фредерик Сидр            | 978-608229563-3<br>978-608247003-0 | Арсламина      | 150( на македонски јазик)<br>40 (на албански јазик) | 934,00   |
| Меѓународно казнено право                                | Андре Хуе                | 978-608229601-2<br>978-608247210-2 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 661,00   |
| Меѓународните односи и Европската унија                  | Кристофер Хил            | 978-608229583-1<br>978-608247287-4 | Арсламина      | 150 (на македонски јазик)<br>40 (на албански јазик) | 1.120,00 |
| Управување со ризици                                     | Емет Џ.Воган             | 978-608229621-0<br>978-608229783-5 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 1.398,00 |
| Меѓународно јавно право                                  | Денис Алан               | 978-608229756-9<br>978-608247208-9 | Арсламина      | 50 (на македонски јазик)<br>20 (на албански јазик)  | 1.065,00 |
| Малолетничка деликвенција                                | Вилијам Е.Томпсон        | 978-608229626-5<br>978-608229778-1 | Арсламина      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 902,00   |
| Граѓански законик                                        | Ј.Фон Штаудингер         | 978-608229905-1<br>978-608229947-7 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50( на албански јазик) | 1.681,00 |
| Граѓанско право Том 1                                    | Жан Карбоние             | 978-608229908-2                    | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)                           | 4.817,00 |
| Граѓанско право Том 2                                    | Жан Карбоние             | 978-608229986-0                    | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)                           | 4.817,00 |
| Меѓународно право                                        | Картер, Вејнер           | 978-608229990-7                    | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 2.132,00 |
| Едукацијата и неконвенционалните техники за конзервација | Сузан К.Џејкобсон        | 978-998983891-0<br>978-998983892-7 | Европа 92      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 1.073,00 |
| Образованието и демократијата во 21 век                  | Нел Нодингс              | 978-608247017-7<br>978-608247200-3 | Европа 92      | 100 (на македонски јазик)<br>25 (на албански јазик) | 795,00   |
| Меѓународното право и меѓународните односи               | Дејвид Армстронг         | 978-608247296-6<br>978-608247430-4 | Арсламина      | 200 (на македонски јазик)<br>50 (на албански јазик) | 1.009,00 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

## Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7786/1  
19 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**



**3826.**

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г4-МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР СО СИТЕ ПОТРЕБНИ ПРОПРАТНИ СОДРЖИНИ СО НАМЕНА КОМПАТИБИЛНА СО ОСНОВНАТА (Б1, Б4, Г3 И Д2), КО КРИВОГАШТАНИ-ВОН Г.Р., ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со намена Г4-магацински простор со сите потребни пропратни содржини со намена компатибилна со основната (Б1, Б4, Г3 и Д2), КО Кривогаштани - вон г.р., Општина Кривогаштани.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 18246 м2, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина   | Викаво место | Катастарска култура | Катастарска класа   |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 2236/1-дел                                        | Кривогаштани-вон г.р. | Завој        | нива                | 5                   |
| 2242                                              | Кривогаштани-вон г.р. | Завој        | нива                | 6                   |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                       |              |                     | 25200м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7930/1  
22 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3827.**

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2017 година, бр.02-7216/1 од 6.12.2017 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8090/1  
22 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3828.**

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија за 2016 година, бр.02-7217/1 од 6.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Службен весник на Република Македонија“, на седницата, одржана на 6.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8090/2  
22 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3829.

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2017 година бр.01-1362/1 од 7.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата одржана на 7.12.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8167/1                      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3830.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОВОЛТАЖНИ КЕЛИИ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КО ЈАБОЛЦИ, ОПШТИНА СОПИШТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за поставување на фотоволтажни келии со намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија КО Јаболци, општина Сопиште.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 37/1-дел                                          | Јаболци             | Карпа        | пасиште             | 7                   |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 25000м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8467/1                      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3831.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.12.2017 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БАТИНЦИ, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Батинци, општина Студеничани.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4883м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место | Катастарска култура | Катастарска класа  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 1113                                              | Батинци             | Купријан     | нива                | 8                  |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |              |                     | 4884м <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8472/1                      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3832.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-  
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО  
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-  
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА  
НА ВИКЕНД НАСЕЛБА КО СОПОТ, ОПШТИНА  
СВЕТИ НИКОЛЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба КО Сопот, Општина Свети Николе.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска парцела бр.                           | Катастарска општина | Викано место  | Катастарска култура | Катастарска класа   |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 871/1                                             | Сопот               | Трин Дол      | нива                | 5                   |
| 870                                               | Сопот               | Бранкова чука | нива                | 5                   |
| 878                                               | Сопот               | Трин Дол      | нива                | 5                   |
| 879                                               | Сопот               | Трин Дол      | пасиште             | 4                   |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                     |               |                     | 24809m <sup>2</sup> |

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8630/1      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје      **Зоран Заев, с.р.**

**3833.**

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУ-  
ВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 34/17), во делот I „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ износот „210.000.000,00“ се заменува со износот „213.967.000,00“, а табелата се заменува со нова табела, која гласи:

| Активности                                                                        | Вкупен износ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Лекување на пациенти со ретки болести без разлика на статусот на осигурување      | 159.851.302,00 |
| Исплата на неизмирени обврски за реализирани програмски активности за 2016 година | 54.115.698,00  |
| Вкупно:                                                                           | 213.967.000,00 |

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7455/1      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје      **Зоран Заев, с.р.**

**3834.**

Врз основа на член 22, став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБА-  
НИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ  
НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,  
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И  
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ЗА 2017 ГОДИНА**

**I**

1. Во Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 114/17), во глава I во точката 1 износот „13. 500.000, 00“ се заменува со износот „10.500.000,00“.

Во потточката 1.10 по зборовите: „(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/16, 29/16 и 68/16) “зборовите: „како и исплата на средства по доставени фактури за изработени урбанистичко-плански документации за градби од посебен интерес и урбанистичко-плански документации за градби од посебен интерес за кои е во тек изработка врз основа на донесени одлуки од Владата на Република Македонија“ се бришат.

2. Во точката 3 алинејата 5 се брише.

**II**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7522/1      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје      **Зоран Заев, с.р.**

**3835.**

Врз основа на член 41 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.191/16 и 109/17) и член 150–г став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ И ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал и за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 148/17), во делот „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“, во ставот 3, износот „58.500.000,00“ се заменува со износот „62.900.000,00“, а износот „31.000.000,00“ се заменува со износот „35.400.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8157/1                      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3836.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2017 ГОДИНА**

## Член 1

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16) во членот 1 во ставот 2 износот „192.336.000,00“ се заменува со износот „159.570.000,00“, а износот „149.622.000,00“ се заменува со износот „116.856.000,00“.

## Член 2

Во членот 2, во точката а) во воведната реченица износот „42.200.000,00“ се заменува со износот „30.005.000,00“.

Во потточката 1 износот „4.000.000,00“ се заменува со износот „3.700.000,00“.

Во потточката 2 износот „22.000.000,00“ се заменува со износот „18.300.000,00“.

Во потточката 3 износот „3.500.000,00“ се заменува со износот „635.000,00“.

Во потточката 4 износот „11.000.000,00“ се заменува со износот „6.615.000,00“.

Во потточката 5 износот „600.000,00“ се заменува со износот „455.000,00“.

Потточката 6 се брише.

Во потточката 7 која станува потточка 6 износот „500.000,00“ се заменува со износот „300.000,00“.

Во точката б) во воведната реченица износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „352.000,00“.

Во точката в) во воведната реченица износот „7.166.000,00“ се заменува со износот „6.243.000,00“.

## Член 3

Во членот 3, износот „76.000.000,00“ се заменува со износот „66.000.000,00“.

## Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8232/1                      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3837.

Врз основа на член 19 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИТЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ И СЛУЖБЕНИ ПРОСТОРИИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ВО 2017 ГОДИНА**

## I

Во Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16), во делот I ставот 2 се менува и гласи:

„Средствата за реализација на оваа програма ќе се користат за:

1. Подобрување на функционалните услови на комплексот Вили Водно-Скопје.

2. Подобрување на функционалноста на системите за ладење и греење во објектот на Владата на Република Македонија.

3. Подобрување на функционалноста на канцеларискиот мебел во објектот на Владата на Република Македонија.

4. Подобрување на функционалноста на системите за непрекинато напојување со електрична енергија во објектот на Владата на Република Македонија.

5. Подобрување на функционалноста на системот за ладење во објектот на Уставен суд на Република Македонија и Државен архив на Република Македонија.

6. Подобрување на функционалноста на лифтовите во објектот на Македонска радио и телевизија.

7. Подобрување на функционалноста на фекална канализација на објектот Палата АСНОМ“.

## II

Во делот II износот „26.100.000“ се заменува со износот „13.000.000“.

## III

Делот III се менува и гласи:

„Средствата од дел II од оваа програма ќе се користат за следните намени:

## СТАВКА 481 – ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

А. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ, РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ И  
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИРеконструкција на базен во Вила 2 на Водно-Скопје  
200.000

## Б. СЛУЖБЕНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ

1. Испорака, транспорт и монтажа на системи за ладење и греење во објектот на Влада на Република Македонија  
202.3412. Изработка и набавка на плочест материјал и оков за монтажа на канцелариски мебел во објектот на Влада на Република Македонија  
86.0003. Набавка, испорака и монтажа на уреди за ладење и вентилација во просторија на уредот за непрекинато напојување со електрична енергија во објектот на Влада на Република Македонија  
220.6194. Набавка, испорака, транспорт, монтажа и пуштање во функција на воздушно ладени компресорски агрегати за ладна вода за институциите Уставен суд на Република Македонија и Државен архив на Република Македонија  
6.803.8805. Демонтажа на лифтови и испорака и монтажа на лифтови во објектот на Македонска радио телевизија  
5.464.7406. Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција на фекална канализација на објект Палата АСНОМ  
22.420

Вкупно 481 13.000.000“

## IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8250/1 Претседател на Владата  
22 декември 2017 година на Република Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3838.

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16 и 118/17), во делот „V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства), во Табела 1, износот на одобрени средства од Буџет на самофинансирачки активности прикажан во Глава V, Табела 1 „20.000.000 денари“ се заменува со износот „16.000.000 денари“ и во точката 1-16, износот „27.000.000,00“ се заменува со износот „23.000.000,00“.

2. Во делот VI. „Финансирање (извори на обезбедување на средствата – Буџет на Република Македонија донации и други извори), износот „27.000.000,00“ се заменува со износ „23.000.000,00“, а износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „16.000.000,00“ и Табела 2 се заменува со нова Табела 2:

| „опис на буџетска категорија  | износ во МКД         |
|-------------------------------|----------------------|
| Стоки и услуги                | 48.209,000,00        |
| Капитални расходи             | 8.556,000,00         |
| <b>ВКУПНО за 2017 година:</b> | <b>56.765,000,00</b> |

“

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8521/1 Претседател на Владата  
22 декември 2017 година на Република Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

## 3839.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНА  
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И  
ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017  
ГОДИНА**

1. Во Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16), во делот „IV„Потребни финансиски средства за реализација на Програмата“ во Табела 1„Потребни финансиски средства за реализација на оваа програма“ износот на одобрени средства од Буџет на самофинансирачки активности „1.500.000 денари“ се заменува со износот „5.500.000 денари“ и во редот Вкупно, износот „10.500.000,00“ се заменува со износот „14.500.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.44-8522/1 Претседател на Владата  
22 декември 2017 година на Република Македонија,  
Скопје Зоран Заев, с.р.

**3840.**

Врз основа на член 16, став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16), во табелата „ЗБИРНА ТАБЕЛА Потребни финансиски средства“, во редот 7, во колоната „Потребни ресурси“, износот „17.000.000,00“ се заменува со износот „20.430.000,00“.

Во делот „Финансирање на програмата“ износот „17.000.000,00“ се заменува со износот „20.430.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8527/1  
22 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3841.**

Врз основа на член 16, ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16 и 153/17), во делот V. Финансирање износот „17.033.000,00 денари“ се заменува со износот „13.633.000,00 денари“, а износот „12.033.000,00 денари“ се заменува со износот „9.633.000,00 денари“.

Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, во Табела 1, во редот ВКУПНО, износот „17.033.000,00“ се заменува со износот „13.633.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8529/1  
22 декември 2017 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3842.**

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16 и 109/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 192/16 и 148/17), во точка 1 во ставот 3, износот „217.000.000 денари“, се заменува со износот „114.703.088 денари“.

Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

| Опис на активности                                                                                                                                 | Планирани финансиски средства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Продолжување на започнати градби и започнување на нови изградби, доградби и надградби на училишни објекти во 2017 година                           | 54.682.088                    |
| Средства за враќање на задржан депозит                                                                                                             | 2.200.000                     |
| Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти                                                                     | 2.500.000                     |
| Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции | 3.000.000                     |
| ВКУПНО                                                                                                                                             | 62.382.088                    |

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

| Опис на активности                                                                                                                                 | Планирани финансиски средства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти                                                                                          | 49.321.000                    |
| Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти                                                              | 1.200.000                     |
| Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции | 1.800.000                     |
| ВКУПНО                                                                                                                                             | 52.321.000                    |

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8612/1      Претседател на Владата  
22 декември 2017 година      на Република Македонија,  
Скопје      **Зоран Заев, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

**3843.**

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе:

### РЕШЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРот НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развојот на децата и младите и нивните семејства Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развојот на децата и младите и нивните семејства Скопје, со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/2-14, Скопје – Чаир, се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Македонско Монтесори Здружение за следење, модернизација и унапредување на воспитувањето и образованието, заштита и развојот на децата и младите и нивните семејства Скопје, со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр. 1/2-14, Скопје – Чаир ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3962/4  
21 ноември 2017 година  
Скопје

Министер,  
**Мила Царовска, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**3844.**

Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.12.2017 година, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

#### Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на Република Македонија бр. 130/2013, бр. 32/2014, бр. 101/2014 и бр. 28/2015, бр. 126/2015 и бр.182/2016) во член 8 зборовите: „најдоцна до 31.12.2017 година“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 31.03.2018 година“.

#### Член 2

Овој Правилник е од времен карактер.

#### Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1096/1  
14 декември 2017 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
**м-р Елизабета Чингаровска, с.р.**



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017191